



СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 9 јули 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XL

Цена на овој број е 6,50 динари. – Преплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплатата 651-732; Телекс 11756

367.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на лични доходи во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ШТО НЕ ГИ НАМИРИЛ ВТАСАНИТЕ ОБВРСКИ ИЛИ ИСКАЖАЛ НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на средствата за исплата на аконтакциите на чистите лични доходи во 1984 година од страна на корисникот на општествени средства што не ги намирал втасаните обврски или искажал непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/84) во член 8 на крајот на точката 1 наместо точка и записка се става записка и се додаваат зборовите: „зголемен за дел од износот од контото 257 – Распоредени средства на чистиот доход за лични доходи, што се однесува на чистиот личен доход исплатен во 1984 година по конечната пресметка на личните доходи за 1983 година.“

Член 2

Во член 12 по точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а) под реден број 7 се внесува износот што ќе се добие кога износот од редниот број 5 ќе се помножи со процентот под реден број 6 и со тој износ ќе се зголеми износот под реден број 5. На пример, ако под реден број 5 е искажан износ 5,000.000, а под реден број 6 – процент 21,5%, износот што се внесува под реден број 7 се утврдува на следниот начин: $5,000.000 \times 21,5\% = 1,075.000$; $5,000.000 + 1,075.000 = 6,075.000$ динари;“.

Во точка 5 по зборовите: „лични доходи“ се додаваат зборовите: „и надоместот на чистите лични доходи“.

Член 3

По член 12 се додаваат нови чл. 12а до 12и, кои гласат:

„Член 12а

Организацијата која искажала непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година доставува и податоци на образецот ООЗТ-и – Податоци за резултатот од работењето по завршната сметка за 1983 година, односно на Обра-

зетот РО-и – Консолидиран биланс на успехот на основните организации на здружен труд во состав на работната организација на 31 декември 1983 година, што се составен дел на овој правилник.

Член 12б

Основните организации на здружен труд ќе го состават образецот ООЗТ-и и ќе го достават, во три примероци, до работната организација во чиј се состав, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

На сообразен начин, во согласност со став 1 од овој член, постапуваат и основните задружни организации и основните организации на кооперанти.

Член 12в

Организацијата, освен организацијата од член 12б, го составува образецот ООЗТ-и и го доставува, во еден примерок, до Службата на општественото книговодство на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 12г

Образецот ООЗТ-и организацијата го составува врз основа на податоците од образецот Биланс на состојбата, од образецот Деловни резултати во текот на годината – Биланс на успехите (во натамошниот текст: Биланс на успехите) и од образецот Посебни податоци што се внесени во колоната на завршната сметка за 1983 година, и тоа:

1) под реден број 1 се внесува податокот од редниот број 72 од образецот Биланс на успехите;

2) под реден број 2 се внесува збирот на износите од ред. бр. 113 до 116 и 118 до 121 од образецот Биланс на успехите;

3) под реден број 3 се внесува збирот на износите од ред. бр. 4 до 7 од образецот Посебни податоци;

4) под реден број 4 се внесува податокот од редниот број 129 од образецот Биланс на состојбата;

5) под реден број 5 се внесува бројот од редниот број 47 од образецот Посебни податоци.

Член 12д

Работната организација што во својот состав има основни организации на здружен труд, земјоделската задруга што во својот состав има основни задружни организации и работната организација на кооперанти што во својот состав има основни организации на кооперанти го составува образецот РО-и и го доставува, во еден примерок, до Службата на општественото книговодство на чие подрачје се наоѓа нивното седиште, во рок од 12 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 12ф

Образецот РО-и го составува организацијата од член 12д на овој правилник врз основа на податоците од обра-

зецот ООЗТ-и што ќе ги прими од основните организации на здружен труд, од основните задружни организации односно од основните организации на кооперанти во својот состав, и тоа:

1) во колона 3 го внесува податокот од редниот број 2 од образецот ООЗТ-и;

2) во колона 4 го внесува податокот од редниот број 4 од образецот ООЗТ-и.

Член 12е

Организацијата од член 12д на овој правилник, врз основа на податоците од образецот РО-и, утврдува дали непокриената загуба на основните организации на здружен труд, на основните здружени организации односно на основните организации на кооперанти во нејзиниот состав, е консолидирана (збирот во колона 3 поголем од збирот во колона 4) или не е консолидирана (збирот во колона 4 поголем од збирот во колона 3) и таа констатација ја внесува во Забелешката на образецот ООЗТ-и.

Член 12ж

Организацијата од член 12д на овој правилник доставува до Службата на општественото книговодство на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата еден примерок од образецот РО-и заедно со два примерока од образецот ООЗТ-и.

Член 12з

Службата на општественото книговодство доставува до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство еден примерок од образецот ООЗТ-и за основните организации на здружен труд, за основните задружни организации односно за основните организации на кооперанти што се наоѓаат на подрачјето на другите организациони единици на Службата на општественото книговодство.

Член 12с

Организационата единица на Службата на општественото книговодство води регистар на основните организации на здружен труд, на основните задружни организации и на основните организации на кооперанти чија непокриена загуба не е консолидирана, како и на организациите од член 12в на овој правилник.

Во регистарот од став 1 на овој член не се воведуваат организациите и заседиците од член 5 точка 1 на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на лични доходи во 1984 година.

Член 12и

Службата на општественото книговодство на Југославија, за организациите од член 12а, ќе ги достави до Сојузниот секретаријат за финансии податоците што се содржани во образецот ООЗТ-и, по територии на републиките и автономните покраини, до 30 јули 1984 година, а податоците за исплатените чисти лични доходи и за надоместите на чистите лични доходи во пресметковните периоди во 1984 година и во истиот период на претходната година, и тоа: за период јануари-јуни и јануари-септември во рок од 45 дена од денот на истекот на пресметковниот период, а по завршната сметка за 1984 година до 15 март 1985 година."

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7092/1
26 јули 1984 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Владо Клементиќ, с. р.

Образец ООЗТ-и

(назив и седиште на основната организација на здружен труд)

(гранка на дејноста)

ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1983 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Вкупен приход за 1983 година	
2	Дел од чистиот доход распореден за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и за резерви	
3	Чисти лични доходи и надомести на чистите лични доходи за 1983 година	
4	Непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година	
5	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во 1983 година	

Забелешка: непокриената загуба искажана на ред. број 4 консолидирана – не е консолидирана

Во _____ 1984 година

Раководител на книговодството,

Раководител на организацијата,

Образец РО-и

(назив и седиште на работната организација)

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕСИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА

(во динари)

Реден број	Назив и седиште на основната организација	Дел од чистиот доход распореден за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и за резерви	Непокриена загуба
1	2	3	4

Вкупно:

Во _____ 1984 година.

Раководител на книговодството,

Раководител на организацијата,

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето и унапредувањето на пријателските односи и соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Данска

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Друштвото на данско-југословенското пријателство – ДАНЈУГ.

Бр. 103
8 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува :

– за особени заслуги и придонес во развивањето на деловната соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Американски Држави

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ**

Friedman Harold s. Robert, директор на U.S. FURNITURE Industries и член на Управниот одбор на Југословенско-американскиот совет.

Бр. 104
8 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА :

Страна

367. Правилник за дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи во 1984 година од страна на корисникот на општествени средства што не ги намирил втасаните обврски или искажал непокриена загуба во завршната сметка за 1983 година	915
Одликувања	917

